

Известување за склучен договор за јавна набавка




Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

понеделник 25.5.2015 22:19:41

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Електронски систем за
ЈАВНИ НАБАВКИ
Број на огласот за кој се однесува известувањето: 3/2011
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН



(PublicAccess/home.aspx#/home)

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија**I.1.2) Адреса: **Орце Николов бр.138**I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**I.1.4) Интернет адреса: **www.jpssdp.gov.mk**I.1.5) Лице за контакт: **Ана Димеска** Адреса на е-пошта: **jnabavki@jpssdp.gov.mk** Телефон/Факс: **3121270/02 3 225 094**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот - Домување, градежништво и транспорт**ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Градежни работи за изградба на објект Катна гаража 5.13 Мал ринг во Скопје – машински делII.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Изведување**Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
Скопје

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Градежни работи за изградба на објект Катна гаража 5.13 Мал Ринг во Скопје – Машински дел, кој опфаќа, комплетно опремување на катната гаража со автоматски паркинг системи (инсталации, опрема, софтвер, обука на операторите и сервисирање на системот и опремата во гарантен рок) за што потребно е да се изработи: проектна документација за машински и електро инсталации, опрема и софтвер-технолошки проект, во контекст на опремување на катната гаража за јавно користење (за не постојани корисници).

Да изврши набавка, испорака и монтажа на машински и електро инсталации, опрема и софтвер, пуштање на опремата во пробна работа, обука на операторите и сервисирање на системот и опремата во гарантен рок. Подетален опис е даден во тендерска документација.

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 22

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Меѓународна објава: **Да**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Економски најповолна понуда**

Елементи	Бодови
Цена	65
Квалитет	35

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5) Дали била користена електронска аукција? **Не**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **02.09.2011**

IV.1.2) Број на добиени понуди: **4**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Друштво за електроника, автоматика и информатика "Електро Софт" Љупчо ДООЕЛ Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **ул. Локов ББ Кисела Вода**

Град или населено место: **Скопје** Држава: **МКД**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **155000000 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **122959053 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **05.10.2011**

Договорните органи се одговорни за веродостојноста и точноста на внесените податоци на ЕСЈН!